

ЕВИДЕНЦИЈА НА ПОСТАПКИТЕ СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

За период 01.07.2016 до 31.12.2016

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ**

I.1.2) Адреса: ул.,,Македонија“ бр.38

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Цветанка Митревска** Адреса на е-пошта: **javninabavki@avmu.mk** Телефон/Факс: **023103415/**

ДЕЛ II: ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Барање за прибирање понуди (до 5000 евра)

Број на оглас	Предмет на договорот за јавна набавка	Процент на вредност	Вид на договор за јавна набавка	Број на добиени понуди	Склучен договор / добиени фактури				
					Аукција/Конечна цена	Назив на носителот на набавката	Вредност на склучениот договор со ДДВ	Број на договорот	Датум на договорот
02/2016	Исполнување на обврски кои произлегуваат од Законот за безбедност и здравје при работа	260.000,00 ден.	Услуги	6	е-Аукција	Друштво за проектирање монтажа испитување и инжењеринг ТЕХНИЧКА СИГУРНОСТ-БМВ Мирко ДООЕЛ Скопје	240.189,90 ден.	03-6754/1	30.12.2016
20/2016	Оценка на исполнувањето на програмските, продукциските и техничките услови кај телевизиски проект од јавен интерес	200.000,00 ден.	Услуги	1	Конечна цена	Друштво за маркетинг ЊУ МОМЕНТ ЊУ ИДЕАС КОМПАНИ ДОО Скопје	236.000,00 ден.	03-3496/1	07.07.2016
22/2016	Ангажирање на фирма за водоинсталатерски услуги и електричарски услуги	100.000,00 ден.	Услуги	2	е-Аукција	Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛПРОМ ИНЖИНИРИНГ ДООЕЛ Гевгелија	118.000,00 ден.	03-4624/1	29.09.2016
24/2016	Ангажирање на Биро за преведување	200.000,00 ден.	Услуги	5	е-Аукција	Друштво за услуги БЕСТЕЛ ДООЕЛ Скопје	236.000,00 ден.	03-5285/1	28.10.2016
25/2016	Истражување на медиумската писменост кај возрасната популација во Република Македонија	300.000,00 ден.	Услуги	3	е-Аукција	Друштво за производство, трговија и услуги ТАРГЕТ - КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	93.220,00 ден.	03-4879/1	13.10.2016
26/2016	фиксна телефонија	150.000,00 ден.	Услуги	3	е-Аукција	Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	177.000,00 ден.	03-4637/1	30.09.2016
29/2016	Надградба на постојната веб страница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги	300.000,00 ден.	Услуги	1	Конечна цена	Друштво за производство, трговија и услуги ТРИНИТИ СИСТЕМИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	354.000,00 ден.	03-6130/1	01.12.2016

Склучен договор / добиени фактури									
Број на оглас	Предмет на договорот за јавна набавка	Проценета вредност	Вид на договор за јавна набавка	Број на добиени понуди	Аукција/Конечна цена	Назив на носителот на набавката	Вредност на склучениот договор со ДДВ	Број на договорот	Датум на договорот
31/2016	Затворање на отворени делови од влез во гаража (со лексан со потконструкција од метални профили)	90.000,00 ден.	Работи	1	Конечна цена	Друштво за градежништво и услуги ДИАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје	103.250,00 ден.	03-6719/1	28.12.2016
32/2016	Сервисен преглед / контрола на ПП апарати и хидрантска мрежа	100.000,00 ден.	Услуги	5	е-Аукција	Друштво за производство, трговија и услуги СИГУРНОСТ-ДП ДООЕЛ Скопје	59.000,00 ден.	03-6739	30.12.2016
	Одржување на противпожарна - спринклер инсталација (сува потстаница, прскалки и пумпи)	100.000,00 ден.	Услуги	5	е-Аукција	Друштво за проектирање, контрола и услуги ТЕХНОИНСПЕКТ ДОО Скопје	59.000,00 ден.	03-6738/1	30.12.2016
Вкупно:							118.000,00 ден.		

II.2) Барање за прибирање понуди (до 20000 евра за стоки и услуги и до 50000 евра за работи)

Склучен договор									
Број на оглас	Предмет на договорот за јавна набавка	Проценета вредност	Вид на договор за јавна набавка	Број на добиени понуди	Аукција/Конечна цена	Назив на носителот на набавката	Вредност на склучениот договор со ДДВ	Број на договорот	Датум на договорот
19/2016	Изработка на студија со која ќе се утврди оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за телевизиско емитување на државно ниво, од аспект на исполнувањето на целите на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и од аспект на потребите на публиката (преку спроведено истражување на мислењето на публиката)	400.000,00 ден.	Услуги	3	е-Аукција	Друштво за производство, трговија и услуги ТАРГЕТ - КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	179.832,00 ден.	03-6738/1	30.12.2016
21/2016	Одржување и сервисирање на системот за ладење, греење и вентилација	600.000,00 ден.	Услуги	3	е-Аукција	Друштво за производство промет и сервисирање КОНТАКТ 2000 СЕРВИС ДОО Скопје	708.000,00 ден.	03-6738/1	30.12.2016
23/2016	Одржување на системот за снимање на аудио-видео записи	450.000,00 ден.	Услуги	2	е-Аукција	Друштво за производство промет и услуги АМЦ ДОО Скопје	531.000,00 ден.	03-6738/1	30.12.2016
27/2016	Печатарски услуги за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги	400.000,00 ден.	Услуги	2	е-Аукција	Друштво за вработување на инвалидни лица, издавачка дејност, производство, трговија и услуги ВИНСЕНТ ГРАФИКА Жељко и други ДОО экспорт импорт Скопје	472.000,00 ден.	03-6738/1	30.12.2016
28/2016	Одржување и сервисирање на службени возила на Агенцијата	347.000,00 ден.	Услуги	4	е-Аукција	Друштво за производство, промет и услуги СПОРТСМОТОР ДООЕЛ экспорт импорт Скопје	409.460,00 ден.	03-6738/1	30.12.2016

Број на оглас	Предмет на договорот за јавна набавка	Проценета вредност	Вид на договор за јавна набавка	Број на добиени понуди	Аукција/Конечна цена	Склучен договор	
						Назив на носителот на набавката	Вредност на склучениот договор со ДДВ
30/2016	Горива за потребите на Агенцијата	400.000,00 ден.	Стоки	1	Конечна цена	МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје	472.000,00 ден.

П.3) Набавка на услуги во вредност до 20000 евра пропишани со Уредбата за определување на услугите кои се предмет на договорите за јавните набавки

Реден број	Предмет на договорот за јавна набавка (За категорија на услуги 17-27 од Уредбата)	Склучен договор / добиени фактури			
		Број на добиени понуди	Назив на носителот на набавката	Вредност на склучениот договор со ДДВ	Број на договорот
Не се пронајдени соодветни записи					

П.4.1) Датум на првична објава на ЕСЈН **04.01.2017**

П.4.2) Датум на повторно објавување (доколку е извршено) **26.01.2017**